

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Во членот 67 се додава нов став 2 и став 3 кои гласат:

„Пред донесување на одлуката по барањето за прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е достајно за вршење адвокатска дејност вклучително од аспект на познавање на адвокатската етика регулирана во актите на комората и дали врши работи кои се неспои-ви со адвокатурата.

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и исполнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно го зборува македонскиот јазик.“

Ставовите 2, 3, 4 и 5 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Пречистениот текст на членот 67 гласи:

#### Член 67

Врз основа на барањето и прилозите од чл.66 од Статутот Комисијата за прием донесува решение за прием.

Пред донесување на одлуката по барањето за прием, Комисијата за прием ќе изврши проверки на пригоден начин на фактите од член 12 од Законот за адвокатура и тоа дали лицето ужива углед, дали е достајно за вршење адвокатска дејност вклучително од аспект на познавање на адвокатската етика регулирана во актите на комората и дали врши работи кои се неспои-ви со адвокатурата.

Комисијата на пригоден начин ќе го провери и исполнувањето на условите од член 12 став 1 алинеја 4 од Законот за адвокатура, односно дали лицето активно го зборува македонскиот јазик.

Ако кандидатот не ги исполнува условите од чл. 66 од Статутот и член 12 од Законот за адвокатура, Комисијата за прием донесува решение со кое се одбива барањето за прием.

Против решението со кое се одбива приемот кандидатот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

По жалбата одлучува Управниот одбор.

Против конечното решение на Управниот одбор кандидатот може да поведе управен спор.

#### Член 3

Оваа Одлука за измена на Статутот стапува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“.

Се овластува Управниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија.

Бр. 02-779                      Собрание на Адвокатска комора  
15 јуни 2016 година            на Република Македонија  
Скопје                              Претседавач,  
   адвокат **Дељо Кадиев**, с.р.

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУДИ СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

### 2770.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

### ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2016 година, во однос на месец април 2016 година, е повисока за 0,5%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2016, во однос на месец април 2016 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,25%.

Министер,  
**Диме Спасов**, с.р.